

# Ц Е Н О В Н И К

ЦЕНОВНИК	Пансионски и здравствени услуги за Приватен пациент со вклучен лекарски преглед и една бања	Доплата за сам во двокреветна соба за пациенти и надстандардни услови за пансионски и здравств.услуги со решение од ФЗОМ + партиципација од ФЗОМ	Пансионски и здравствени услуги со една бања со спец. упат од матичен лекар и закажан Мој термин	ДОПЛАТА ЗА ПРИДРУЖНИК НА ПАЦИЕНТ
I КАТЕГОРИЈА	1.420,00 мкд	730,00 мкд	1.420,00 мкд + партиципација определена од ФЗОМ	1.050,00 мкд
II КАТЕГОРИЈА	1.320,00 мкд		1.320 мкд + партиципација определена од ФЗОМ	950,00 мкд
III КАТЕГОРИЈА	1.260,00 мкд		1.260,00 мкд + партиципација определена од ФЗОМ	900,00 мкд
IV КАТЕГОРИЈА	1.160,00 мкд	нема доплата	1.160,00 мкд + партиципација определена од ФЗОМ	830,00 мкд
V КАТЕГОРИЈА	еднокреветна соба	нема доплата	1.050,00 мкд + партиципација определена од ФЗОМ	
	двокреветна и трокреветна соба	нема доплата	1.000,00 мкд + партиципација определена од ФЗОМ	770,00 мкд

ОБЈАСНУВАЊЕ ЗА КАТЕГОРИИ НА СОБИ	
I КАТЕГОРИЈА	Реновирани соби во 2016 и 2018 год.
II КАТЕГОРИЈА	A соби
III КАТЕГОРИЈА	B соби
IV КАТЕГОРИЈА	Соби Одмор, Пчиња и Пензионерско со посебно купатило
V КАТЕГОРИЈА	Соби со заедничко купатило

Здравствените услуги се ослободени од ДДВ согласно член 23 од Законот за додадена вредност.

Здравствените услуги се ослободени од Такса за привремен престој согласно член 4 од Законот за такса за привремен престој.

Цените за пациенти се однесуваат по лице и вклучуваат ноќевање со полн пансион (доручек, ручек и вечера), преглед од лекар специјалист и една бања дневно.

Цените за доплата за придружник на пациент се однесуваат по лице и вклучуваат ноќевање со полн пансион (доручек, ручек и вечера).

На членовите на здруженија на пензионери и инвалидизирани лица кои имаат склучено договор со бањата им се одобрува 10% попуст.

На членовите на здружението Мобилност им се одобрува 15% попуст.

Ослободени од партиципација се пациенти кои ќе достават решение за ослободување од ФЗОМ, крводарители или ослободени по основ на ослободување од ФЗОМ.

Доколку вкупната цена на сите терапии кои ќе ги препише лекар специјалист надминува 900 мкд дневно, пациентот плаќа 900 мкд дневно за сите терапии.

Цената од 900 мкд дневно вклучува и втора бања дневно, но не вклучува ласер.

Доколку пациентот има решение од ФЗОМ или специјалистички упат од матичен лекар, за сите терапии кои не се покриени од страна на ФЗОМ, плаќа дополнително.

Терапија	Цени
Специјалистички преглед	1.050,00 мкд
Контрола	530,00 мкд
Консултација	320,00 мкд
Магнет	160,00 мкд
Ласер	320,00 мкд
Ултразвук	160,00 мкд
Дијадинамик	130,00 мкд
Интерферентни струи	170,00 мкд
Електрофореза	170,00 мкд
Електростимулација	190,00 мкд
Инфрацрвени зраци	130,00 мкд
<b>ПАРАФИНОТЕРАПИЈА</b>	
Парафин 1 регија	130,00 мкд
Парафин 2 регии	160,00 мкд
Парафин 3 регии	210,00 мкд
<b>КИНЕЗИТЕРАПИЈА</b>	
Групни вежби	210,00 мкд
Индивидуални вежби	300,00 мкд
Работна терапија	110,00 мкд
Хидрокинезитерапија	320,00 мкд
Мануелна масажа 1 регија	230,00 мкд
Тенс	110,00 мкд